

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„КОМУНАЛЕЦ” – СВЕТИ НИКОЛЕ



АКТИВНОСТИ

КОИ СЕ ПРЕДВИДУВААТ ДА СЕ
СПРОВЕДАТ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
ЗА 2016 ГОДИНА

Декември, 2015 година

Активности кои се планираат да се спроведат во Паркови и зеленило во 2016 година се следните:

➤ **Нега на растителноста**

1. прашење и плевене на земјиштето под дрвјата и грмушките
2. ѓубрење и полевање
3. кроење на дрвјата и грмушките
4. чистење на зелените површини од суви и болни дрвја и грмушки
5. кастрење на старите дрвја
6. садење на нови листопадни дрвца и зимзелени дрвца и грмушки
7. одржување на тревните површини
8. косење на тревните површини и нивно полевање
9. косење и одржување на Градскиот стадион
10. косење и одржување на новиот стадион кај Шумски
11. косење и одржување на зелените површини околу станбените згради
12. поставување на нови клупи и корпи во зелените површини
13. поправка и фарбање на старите клупи
14. одржување на трендафилите се состои во следното: кроење, ѓубрење, окопување, чистење на исушени гранки, лисја и прецветани цветови, полевање, заштита од штетни инсекти и болести
15. правење на расад на пролетни и летни цвеќиња
16. садење на цвеќињата во тревните површини
17. одржувањето на цвеќињата се состои во следното: прашење, плевене, ѓубрење, поливање, заштита од штетни инсекти и болести
18. одржување и метење на улиците
19. собирање на шумата во зелените површини (собирањето на шумата се врши во месеците ноември и декември)
20. одржување на булеварот
21. одржување на двете фонтани
22. одржување на трите кружни текови

➤ **Парк „Лазар Колишевски” (нов парк)**

Паркот зафаќа површина од 80.000 м².

Активности кои се планираат да се спроведат во Парк „Лазар Колишевски” (нов парк)

1. да се исчистат стазите од троскот
2. да се поправат стазите за шетање
3. да се исчистат скалите од троскот и трева

Нега на расителноста:

1. прашење и плевење на земјиштето под дрвјата и грмушките
2. ѓубрење и полевање
3. кроење на дрвјата и грмушките
4. заштита на наранетите и загниените дрвја
5. чистење на зелените површини од суви и болни дрвја и грмушки
6. кастрење на старите дрвја
7. садење на нови листопадни дрвца и зимзелени дрвца, грмушки и жбунови
8. одржување на тревните површини
9. косење на тревните површини и нивно полевање
10. реконструкција на зелените површини
11. изградба на декоративни ѕидчиња
12. изградба на потпорни ѕидови
13. изградба и озеленување на беседки
14. садење на живи огради
15. поставување на нови клупи и корпи во зелените површини
16. садење на трендафили во парцелите што се одредени за трендафили
17. собирање на шумата во зелените површини

**Референт на паркови
и зеленило**

Мирослав Петров

**ЈКП „Комуналец”
в.д.Директор**

Александар Давчев